

# ПРОМОЦИЈА Endpoint и Server заштита

Тригодишна претплата по цена од едногодишна.



Промоцијата е валидна до 30. 09. 2021.

Кибер заканите постојано во пораст и се сè покомплексни. Скоро 7 од 10 организации од која било големина се жртви на напади. Не бидете лесна цел за сајбер напади. Решенијата на Sophos, овозможуваат:

- **Запирање на непознат малициозен софтвер** со длабоко учење и технологија на вештачка интелигенција
- **Блокирање на рансомвер напади** - и никогаш да не платите ниту денар за да ги повратите податоците
- Спречување на **неовластени обиди за криптирање**
- **Заштита на ингеренциите од кражба**, како и откривање на малициозен сообраќај
- **Стопирање на хакерите** да ги користат ранливостите и компромитираат unpatched хостовите
- **Автоматско откривање и приоритет** на потенцијалните закани користејќи EDR технологија
- **Бесплатно управување** со сите погоре преку еден централен систем Sophos.

Промоцијата важи за тригодишна претплата за:

#### Central Endpoint:

- Central Intercept X Advanced
- Central Intercept X Advanced со EDR

#### Central Server:

- Central Intercept X Advanced for Server
- Central Intercept X Advanced for Server со EDR

Оваа специјална понуда е достапна само во КАБТЕЛ - Sophos Gold Partner .

Повеќе за решенијата на Sophos на <https://kabel.mk/partneri/sophos/>



# Sophos Firewall & XGS

100% попуст на XGS хардверот  
за 3-годишни лиценци за Xstream

Промоцијата е валидна до 31. 03. 2022.



Заменете го постоечкиот Firewall од друг производител со нов хардвер од серијата XGS. Sophos Firewall и новиот хардвер од серијата XGS нудат најдобра заштита и врвни перформанси. Оваа понуда важи за нови корисници на решенијата на Sophos, но и за постоечки корисници на други решенија на Sophos кои досега немаат имплементиран Firewall.

## ПРИДОБИВКИ:

- **Моќна заштита и перформанси:** Xstream на Sophos Firewall архитектурата обезбедува заштита од најновите закани, додека забрзувањето на важен сообраќај во облак, SaaS и други апликации. Двојниот процесор на моделите од XGS серијата вклучува посветен хардвер FastPath за доверлив сообраќај, ослободување на ресурси за Deep packet инспекција и TLS инспекција за потребниот сообраќај.
- **Xstream Protection:** Еден пакет лиценци за напредна заштита со мрежна, веб и zero-day заштита, плус новиот Central Module за SD-WAN VPN оркестрација и 30-дневен тест период за задржување на податоците во Central Reporting Advanced. Заокружено со одличната поддршка, овој пакет е сè што му треба на вашиот бизнис. Без скриени трошоци.
- **XDR-Ready:** Проширете ја интелигенцијата за закани надвор од firewall со Sophos Extended Detection and Response (XDR). Работи во комбинација со други производи на Sophos кои се лиценцирани одделно.

100% попуст на XGS Firewall серијата, купен заедно со минимум 3-годишни лиценци за Xstream Protection.

- Важи за набавка на 3-годишни лиценци
- Исклучува модели XGS 87 (w)

Оваа специјална понуда е достапна само во КАБТЕЛ - Sophos Gold Partner.

Повеќе за решенијата на Sophos на <https://kabel.mk/partneri/sophos/>